



Tweet

Ми се допаѓа



14.04.2016, 14:10

ЗНМ ГО ОСУДУВА НАСИЛСТВОТО ВРЗ НОВИНАРИТЕ НА ПРОТЕСТИТЕ

Здружението на новинари на Македонија (ЗНМ) остро го осудува полициско насилство против новинар и тројца фоторепортери на вчерашниот протест пред канцелариите на претседателот Ѓорге Иванов во Скопје.

- Нападот врз новинарот Горан Наумовски од порталот „Плусинфо“ и четворица фоторепортери, Огнен Теофиловски од „Вест“, Наке Батев од „Вечер“ и Борче Поповски од „Слободен печат“ и Томе Георгиев од „Фокус“, е напад врз сите новинари и слободата на медиумите. Професионалните апарати и објективи јасно ги идентификуваат фоторепортерите како новинари на задача, се вели во соопштението од ЗНМ.



- Со насилство против новинари полицијата сака да сокрие од јавноста користење на неселективна и прекумерна сила врз граѓаните. Со тоа полицијата свесно се стави во улога на цензор и да одлучува што смее да се информира од протестот, стои во соопштението.

Од ЗНМ бараат од министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски веднаш да ги идентификува насилните полицајци и најостро да ги казни.

Препорачај Биди прв од твоите пријатели кој би го препорачал ова.



Текстот е прочитан 151 пати.

#

ОСТАНАТИ НАСЛОВИ

ЕУ потврди дека во петок во Виена ќе има лидерска средба

Осуда од Правниот факултет „Јустинијан Први“ за инцидентот со професорката Каракамишева

Карл Билд: Настаниите во Македонија се загрижувачки

Пазарциите бараат модернизација на зелените пазари

Јолевски: Обемот на мигрантската криза ги надмина сите предвидувања

На продажба пет објекти на ДКП на поранешна СФРЈ, дел од парите и за Македонија

Демолирана канцеларијата на претседателот Иванов во Тетово

Роковник на ДИК: МИОА и МНР да достават податоци за вработените

Препораки поради високите температури - 32 степени во април

Кофинансирани специјализации за невработени и доктори кои не работат во ЈЗУ



ЕЛЕКТРОНСКО ИЗДАНИЕ НА VEST
КЛИКНИ ЗА ПРЕТПЛАТА

Правила за преземање и користење на авторските содржини (текст и фотографија од Интернет страницата на Вест

ИЗЛОГ

ЈАЈЦЕ

Пишува Лејла САБИТ - Мeko, тврдо, живо, сварено, испржено, на ...



ПРИСТИГНУВА НОВАТА „ОПЕЛ ИНСИГНИЈА“

До доаѓањето на новата генерација на "Опел Инсигнија" останува помалку од ...

СТЈУАРДЕСИ ЈА ПРЕТСТАВИЈА НОВАТА "Е-КЛАСА" ВО МАКЕДОНИЈА

По европската премиера во Женева пред еден месец, чудото од автомобил на "...


"ФОРД МУСТАНГ" ГИ ПОРАЗИ ГЕРМАНЦИТЕ НА ДОМАШЕН ТЕРЕН

Германците се исклучително лојални купци на домашните брендови и често не ...

| "Ауди А3" освежен за да личи на "А4"

ХУМАНОСТ

ХУМАНОСТ



Апел за помош на малата
Ели



Топол дом за Жиката од
Прибилци



Да и` помогнеме на Матеа
побрзо да се врати во
училиште кај своите
другарчиња

ФОТО ГАЛЕРИИ

ФОТО

Отворен музеј на Чарли Чаплин во Женева

ФОТО

Земјотреси во Јапонија

ОТВОРЕНО ЗА АУТИЗМОТ